

**Известување за концентрација со која Салус, Љубљана, д.д., Љубљана Словенија  
стекнува контрола над Медикоинженеринг д.о.о., Трзин, Словенија  
(предмет бр. 08-63/2022)**

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 18.03.2022 година, а дополнето на 25.03.2022 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Салус, Љубљана, д.д., со седиште на Литостројска улица, 46А, 1000 Љубљана, Словенија стекнува контрола над Медикоинженеринг д.о.о., со седиште на Превале 1, 1236 Трзин, Словенија, по пат на стекнување на удел.

Салус е компанија со седиште во Љубљана и матично друштво на Групаацијата Салус. Групаацијата Салус ги генерира поголемиот дел од своите приходи преку своите претпријатија-ќерки САЛУС Велетрговина, д.о.о. (*SALUS Veletrgovina, d.o.o.*) и Санолејбор д.д. (*Sanolabor d.d.*), чии главни дејности се трговија на големо (САЛУС Трговија на големо и Санолејбор) и малопродажба (Санолејбор) на лекови, фармацевтски производи, медицински помагала, медицинска опрема и материјали. Компаниите во рамки на Групаацијата Салус нудат и услуги за складирање, регулаторни, фармаковигилантни услуги, фармацевтски маркетинг и промоција, фармакоекономија.

Салус (како матичното друштво на Групаацијата Салус) е активна главно на полето на инвестиции и управување со недвижен имот.

Во Северна Македонија, Салус ги врши своите деловни активности преку своето претпријатие-ќерка Царсо Интернационал, доел Илинден. Нејзините активности се застапување и маркетинг на трговски марки на водечки производители на фармацевтски производи.

Медикоинженеринг е компанија со седиште во Љубљана. Нејзини главни дејности се проектирање, архитектонски и технолошки решенија за реконструкција или изградба на болници и други медицински установи, продажба, набавка и монтажа на медицинска опрема од познати производители, постпродажни услуги поврзани со медицинска опрема, услуги за тестирање на безбедност на медицинска опрема и обезбедување технички решенија за обработка на болнички податоци.

Медикоинженеринг нема активности во Северна Македонија.

Концентрацијата потенцијално се однесува на пазарот за големопродажба на медицинска опрема.

*Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.*

*Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.*

28.03.2022 година

Скопје